



# СЛУЖ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 8 јуни 1984  
Скопје

Број 20

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

292.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1983 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 мај 1984 година.

Бр. 08-1477  
29 мај 1984 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Томе Буклески, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Ката Лахтова, с. р.

### ЗАВРШНА СМЕТКА

#### НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

##### Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во 1983 година изнесуваат:

— приходи	12.128.161.308
— расходи	12.127.807.936
— вишок на приходи	353.372

##### Член 2

Вишокот на приходите во износ од 353.372 динари ќе се пренесат како приход на Републичкиот буџет за 1984 година.

##### Член 3

Прегледот за извршување на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1983 година и Посебниот дел на завршната сметка е составен дел на оваа завршна сметка.

##### Член 4

Завршната сметка и Прегледот за извршување на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1983 година ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### ПРЕГЛЕД

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА I. ПРИХОДИ

Ред. бр.	Конто	СРЕДСТВА	Предвидено по буџетот	Предвиден по ребалансот и дополнителните измени	Извршено
2	3		4	5	6
	1.	НЕПОСРЕДНИ — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ			
	71	— ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ			
1	710	Данок од доходот на ОЗТ	1.015.000.000	1.015.000.000	121.533.990
2		СЕ ГРУПА 71	1.015.000.000	1.015.000.000	121.533.990
	72	— ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ			
3	720	Данок од личниот доход на работниците	900.000.000	900.000.000	543.896.304
4	721	Данок од личниот доход на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани и од самостојно вршење на професионални дејности	80.000.000	80.000.000	89.446.603
5	723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	75.210.000	75.210.000	35.970.412
		СЕ ГРУПА 72	1.055.210.000	1.055.210.000	669.313.319
6	73	— ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ НА ПРАВА			
7	730	Основен данок на промет на производи	5.450.600.000	5.640.600	6.444.210.600
8	731	Посебен републички данок на промет на производи	1.400.000.000	1.400.000.000	1.531.821.761
9		СЕ ГРУПА 73	6.850.600.000	7.040.600.000	7.976.032.361

1	2	3	4	5	6
		75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ			
10	752	Судски такси	30.000.000	30.000.000	101.257.961
11		СЕ ГРУПА 75	30.000.000	30.000.000	101.257.961
		77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ- ЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОС- НОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО- ПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ			
12	770	Приходи по посебни прописи	60.000.000	60.000.000	42.744.584
13	771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	10.000.000	10.000.000	3.081.318
14	778	Други приходи	30.000.000	30.000.000	19.269.775
15		СЕ ГРУПА 77	100.000.000	100.000.000	65.095.677
16		ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИ- ХОДИ	9.050.810.000	9.240.810.000	8.933.233.308
		2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА			
		78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ			
17	782	Дополнителни средства примени од Феде- рацијата	3.173.200.000	3.173.200.000	3.194.928.000
18		СЕ ГРУПА 78	3.173.200.000	3.173.200.000	3.194.928.000
19		ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА	3.173.200.000	3.173.200.000	3.194.928.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78)	12.224.010.000	12.414.010.000	12.128.161.308

## II. РАСХОДИ

Ред. бр.	Конто	Расходи односно расп. на приходите	Предвидено по буџетот	Предвидено по ре- балансот и дополни- телните измени	Извршено
1	2	3	4	5	6
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИ- ТЕ НА УПРАВАТА			
21	400	Средства за доход на Работната заедница	1.803.800.000	1.803.800.000	1.803.800.000
22	401	Средства за материјални трошоци	154.012.000	154.334.000	153.034.000
23	402	Средства за амортизација	62.252.000	62.202.000	61.545.000
24		СЕ ГРУПА 40	2.020.064.000	2.020.336.000	2.018.379.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОР- ГАНИТЕ НА УПРАВАТА			
25	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	448.460.000	551.087.000	544.052.442
26	415	Средства за инвестиции во основни средства	131.950.000	121.950.000	113.100.000
27	416	Средства за инвестиции во објекти и опре- ма на општествениот стандард	115.946.000	115.946.000	114.446.000
28	417	Средства за отплата на кредити	321.979.000	288.979.000	236.603.189
29	418	Средства за други потреби за работа на ор- ганите на управата	422.183.000	432.495.000	427.285.856
30		СЕ ГРУПА 41	1.440.518.000	1.510.457.000	1.435.487.487
		42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА			
31	420	Средства за потребите на народната одбрана	499.800.000	519.800.000	519.800.000
32		СЕ ГРУПА 42	499.800.000	519.800.000	519.800.000
		43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН- СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПО- ДРАЧЈА			
33	431	Компензации, премии, регреси и надоместо- ци	1.215.219.000	1.215.219.000	1.139.075.600
34	432	Средства за инвестиции во стопанството	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	433	Други потреби и интервенции во стопан- ството	56.500.000	56.500.000	56.500.000
		СЕ ГРУПА 43	1.276.719.000	1.276.719.000	1.200.575.600

1	2	3	4	5	6
		44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ			
37	440	Придонес за буџетот на Федерацијата	5.373.000.000	5.463.500.000	5.341.227.819
38	445	Дополнителни средства за буџетот на општините	360.450.000	363.950.000	363.950.000
39		СЕ ГРУПА 44	5.733.450.000	5.827.450.000	5.705.177.819
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ			
40	450	Средства за образование и воспитување	80.071.000	80.151.000	80.151.000
41	451	Средства за наука	18.130.000	18.130.000	18.080.000
42	452	Средства за култура	950.000	950.000	950.000
43	454	Средства за социјална и детска заштита	323.000.000	317.500.000	315.600.000
44	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	187.870.000	190.550.000	190.550.000
45	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	404.000.000	404.000.000	404.000.000
46	458	Средства за остварување на основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци	7.588.000	7.588.000	2.338.000
47	459	Средства за други општествени дејности	35.180.000	35.180.000	35.180.000
48		СЕ ГРУПА 45	1.056.789.000	1.054.049.000	1.046.849.000
		46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТО-ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ			
49	461	Средства за општествено-политичките и општествените организации	63.564.000	63.564.000	63.564.000
50	465	Средства за заштита и унапредување на човековата средина	4.820.000	4.820.000	4.320.000
51		СЕ ГРУПА 46	68.384.000	68.384.000	67.884.000
		47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ			
52	470	Издвојување во постојаната буџетска резерва	53.000.000	53.000.000	52.839.079
53	471	Тековна буџетска резерва	31.723.000	40.252.000	39.844.247
54		СЕ ГРУПА 47	84.723.000	93.252.000	92.683.326
		48 — ДРУГИ РАСХОДИ			
55	482	Отплата на кредити и заеми на ОПЗ	39.200.000	39.200.000	39.200.000
56	483	Расходи за обврски од претходната година	4.363.000	4.363.000	1.771.704
57		СЕ ГРУПА 48	43.563.000	43.563.000	40.971.704
		ВКУПНО РАСХОДИ (40—48)	12.224.010.000	12.414.010.000	12.127.807.936

**293.**

Врз основа на член 27 и во врска со член 13 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОМЕТОТ НА МАЛО, ОДНОСНО НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА**

1. Организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на прометот на производи (во натамошниот текст: прометни организации) кои, во согласност со член 13, став 1 од Законот за системот на цените и општествената контрола на цените на производите и услугите склучуваат самоуправни

спогодби за здружување на труд и средства или самоуправни спогодби за трајна деловна соработка со производствените и други организации на здружен труд со кои работат, со тие самоуправни спогодби ги формираат продажните цени на мало односно на големо на производите од надлежност на Републиката, до нивото на цените во согласност со прописите и го утврдуваат своето учество во заедничкиот приход, односно во заедничкиот доход, остварен со продажбата на производите по тие цени.

2. Прометните организации кои со производствените и други организации на здружен труд не склучат самоуправни спогодби од точка 1 на оваа одлука, продажните цени на мало односно на големо на производите од надлежност на Републиката ги формираат според одредбите на оваа одлука и со примена на следните стапки за покривање на трошоците на прометот, и тоа:

Производи кои спаѓаат  
во овие дејности

Гранка Група Подгрупа			Н А З И В	На големо во %	На мало во %
1	2	3	4	5	6
<b>ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО</b>					
0102	01020		Производ. на јаглен: сите производи	2,0	8,0
0103	01030		Преработка на јаглен:		
		010302	— карбогас	1,5	6,0
0104	01042	010420	Производ. на нафта и земен гас — произ. на земен гас	по посебни прописи	
0111	01111		Производ. на неметални минерали (без град. матер.) Неметални минерали (без соли)		
		011111	— азбест: сите производи	4,0	7,0
		011112	— керамичка глина	3,0	6,5
		011113	— кварцен песок	2,3	4,0
		011119	— други неметални минерали: сите производи	2,0	3,5
0112	01121		Преработка на неметални минерали (град. мат.) — производ. на стакло:		
		011212	— амбалажно стакло: сите производи	6,0	13,0
		011219	— останато стакло: освен оптич. и стак. волна	6,0	13,0
	01123		Производ. на порцелан и керамика		
		011231	— порцелан и керамика за дом.: сите производи	5,5	12,0
		011232	— градежно-техничка керамика и порц.: сите произ.	4,0	9,0
	01129		— преработка на други неметални минерали:		
		011291	— азбестни производи: сите производи	4,0	6,0
		011299	Други преработки на неметални минерали: сите произ. освен природни и вештачки брусеве, бр. хартија и платис за брусене	4,0	7,0
0113	01131		Метало-преработувачка дејност Производ. на метален репродукц. материјал:		
		011313	— алати: сите производи	5,0	10,0
		011314	— метална амбалажа: сите производи	3,0	6,5
		011315	— шајки, заковци, вијци и др. жичани стоки	5,0	16,0
		011316	— тркални лагери сите производи	4,8	8,0
		011319	— друг метален репродук. матер.: сите производи	4,0	8,0
	01132	011320	— метални, градежни и др. конструкции: сите произ.	3,3	7,0
	01139	011390	— стока за широка потрошувачка и на др. метални про- изводи: сите производи	4,8	12,0
0114			Машиноградба Произ. на машини и уреди (без електрич. и земјодел.)		
		011412	— градежни и рударски машини и уред.: сите произ.	1,5	4,0
		011413	— машини за обработка на метал. и дрво: сите произ.	1,5	4,0
		011419	— др. машини и уреди (без електрични и земјодел.): сите производи	1,5	4,0
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи, освен сеалки, комбајни и жетварки	1,5	5,0
	01143	011430	Произ. на опрема за професионал. и научни цели, мер- ки и контролни инструменти и уреди на автоматизац. на управувањето (освен оние од гранката 0117) — канцелариски машини: машини за сметање освен елек. книговод. машини, системи на машини од груп. кар- тички, регистарски каси, машини за пишување, неспоме- нати машини за мерење на тежина, машини за мерење на тежина, машини за копирање (покрај долу споме- натите за фото-копирање) и др.	2,0	8,0
			— часовници од сите видови, делови, кутии и механизми како и механизми за временско регул.	2,0	9,0
			— резервни делови и прибор за сите машини и уреди од гранката 0114	5,0	15,0
0115			Производство на сообраќ. сред. (без бродоградба)		
		011526	— производство на велосипеди, трицикли и специјал. де- лови за велосипеди	2,5	6,5
		011527	— резервни делови и прибор за велосипеди	5,0	15,0
	01159	011590	— други сообраќајни сред.: сите производи	1,5	4,0
0116	01160		Бродоградба		
		011601	поморска бродоградба: сите производи	3,0	8,0
		011602	речна бродоградба: сите производи	3,0	8,0
			— резервни делови и прибор за производство од гран- ката 0116	5,0	15,0
0117	01172		Производство на електрични машини и апарати електронски и телекомуникациони уреди:		
		011722	— радио телевизиски приемници и електро акус. апара- ти и уреди: сите производи	3,0	7,0
		011729	сметачки машини и кажулатори: сите произв.	2,0	5,0

1	2	3	4	5	6
	01174		Електрични апарати за домаќинство		
		011741	— термички апарати: сите произ., освен шпорети, бојлери, термо акумулациони печки и електр. рад.	3,0	7,0
		011749	— др. апарати за домаќинство: сите производи	3,0	7,0
	01179		други електротехнички производи:		
		011791	— електро инсталац. матер.: сите производи	3,5	10,0
		011799	— неспоменати електротех. производи: сите произ.	3,5	10,0
			— резер. делови и прибор за наведените произ. од гранката 0117	5,0	15,0
0118			<b>Производство на базни-хемиски производи</b>		
	01183		хемиски влакна и пластични маси:		
		011831	— вештачки и синтетички влакна	2,0	6,0
		011832	— пластични маси	2,5	7,5
0119			<b>Преработка на хемиски производи</b>		
	01191	011910	— лекови и фармацевтски сировини: крв и деривати од крв		по посебни прописи
	01192	011920	средства за перење и козметички препарати:		
			— средства за нега на забите	3,0	10,0
			— средства за перење освен детергенти	3,0	10,0
			— козметички препарати	4,0	15,0
	01193	011930	— бои и лакови	4,0	15,0
	01194		Преработка на пластични маси:		
		011941	— амбалажа од пластични маси	3,8	12,0
		011949	— други преработки од пластични маси	4,0	14,0
	01199	011990	— други хемиски производи освен експлозивни	3,8	10,0
0120	01200		<b>Производство на камен, чакал и песок</b>		
		012001	— камен	2,5	7,0
		012002	— чакал и лесок	2,5	7,0
		012003	— суров гипс (садра)	2,5	7,0
0121			<b>Производство на градежни материјали</b>		
	01211		производство на вар и гипс:		
		012111	— вар	2,5	8,0
		012112	— гипс	2,5	8,0
	01212	012120	Производство на цемент: сите производи	2,5	8,0
	01213	012130	Производство на тули и керамида: сите производи	2,5	8,0
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи		
		012141	— азбестов цементни производи	2,5	8,0
		012142	— префабрикувани градеж. елементи: сите произ.	2,5	8,0
		012143	— битуменски материјали за патишта и покриви	2,5	8,0
0122	01220		<b>Производство на режана граѓа и плочи</b>		
		012201	— режана граѓа од иглолисници и широколисници и режани желез. прагови	2,5	6,5
		012202	— фурнири и плочи	2,5	6,5
		012263	— импрегнација од дрво	2,5	6,5
0123			<b>Производ. на финални производи од дрво</b>		
	01231	012310	— мебел од дрво	3,0	12
			други финални производи од дрво		
	01232	012321	— амбалажа од дрво	3,0	9,0
		012322	— градежни елементи од дрво	3,0	9,0
		012323	— галантерија од дрво и плута	4,0	13
		012324	— предмети од прачки	4,0	15
0124			<b>Производство и преработка на хартија</b>		
	01241	012410	производство на целулоза и хартија: сите произ. освен целулоза за хартија, рото хартија и натр. хартија за вреќи	3,6	7,0
	01242		Преработка на хартија:		
		012421	— амбалажа од хартија: сите производи освен натрон вреќи	3,6	7,0
		012429	други преработки на хартија: сите производи	4,0	13,0
0125			<b>Производство на текстилни предива и ткаенини</b>		
	01251		производ. на влакна, предива и конци		
		012511	— конопно и ленено влакно	4,5	15,0
		012512	— предиво и конец од памучен тип	4,5	15,0
		012513	— предиво од волнен тип	4,5	15,0
		012514	— предиво и јажарија од тврди и лик. влакна	4,5	15,0
		012515	— предиво и конец од природна и вештачка свила	4,5	15,0
		012516	— синтетичко-креп предиво и конец	4,5	15,0
	01252		— Производство на ткаенини:		
		012521	— памучни ткаенини (од памучен тип)	4,5	15,0
		012522	— волнени ткаенини (од волнен тип)	4,5	15,0
		012523	— ткаенини од предиво од тврди и ликести влакна	4,5	15,0
		012524	— свилени ткаенини (свилени тип)	4,5	15,0
0126			<b>Производство на готови текстилни производи</b>		
	01261		производство на трикотажни предмети:		
		012611	— трикотажни ткаенини	4,5	15,0
		012612	— трикотажна долна облека	4,5	15,0
		012613	— трикотажна облека	4,5	15,0
		012614	— чорапи	4,5	15,0
		012615	— позамантерија: сите производи	4,5	15,0

1	2	3	4	5	6
	01262.		Производство на текстилна конфекција:		
		012621	долна облека (освен трикотажа)	4,5	15,0
			— работна и заштит. облека, опрема за хиг. техн. зашт.		
		012622	— останата облека	4,5	15
		012623	— пресвлека за домаќинство: сите производи	4,5	15
		012624	— тешка конфекција: шатори, циради, камп опрема	4,5	15
	01269		производство на други текстилни производи		
		012691	— покривки за под: сите производи	4,5	15
		012699	— неспоменати текстилни производи	4,5	15
0127	01270		<b>Производство на кожа и крзно</b>		
			— (сурова и преработена кожа)		
			— сурова кожа: сите производи	вкупно 2,5	
			— преработена кожа		
		012701	— крупна кожа	3,0	8,0
		012702	свинска кожа	3,0	8,0
		012703	ситна кожа и крзно, обична и благородна	3,0	8,0
0128			<b>Производство на кожни обувки и галантерија</b>		
	01281	012810	кожни обувки	2,6	15
	01282	012820	кожна галантерија	3,5	13
	01283	012830	кожна и крзнена конфекција	2,5	13
			кожна конфекција за хигиено техничка заштита при ра- бота	вкупно 8	
0129	01290		<b>Преработка на каучук</b>		
		012909	друга преработка на каучук, освен гумени обувки	4,0	10
			— гумени обувки	2,8	15
0130			<b>Производство на прехранбени производи</b> (без добиточна храна).		
	01301	013010	мелење и лулење на жита: сите производи освен пченично брашно и ориз	5,5	12
	01302		производство на леб и тестенини	по посебни прописи	
		013021	— леб и печиво: сите производи	4,4	15,0
		013022	— тестенини: сите производи	6,0	17,5
			— замрзнати производи од брашно	5,0	16,5
	01303	013030	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	6,0	17,5
			— суво овошје	6,0	17,5
			— замрзнато овошје и зеленчук	6,0	17,5
	01304		Преработка и конзервирање на месо и риба	вкупно 7	
		013041	— колење на добиток и пакување месо (свежо месо)		
		013042	Преработка и конзервирање на месо: сите производи	4,4	14,3
			освен свинска маст	3,3	8,8
			— свинска маст, свежа сланина и сало	6,0	17,5
			— замрзнати производи од месо		
		013043	Преработка и конзервирање на риба: сите производи	4,4	14,3
			освен замрзната конфекционирана риба	6,0	17,5
			— замрзната конфекционирана риба		
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко:	по посебни прописи	
			— пастеризирано млеко	2,5	10,0
			— стерилизирано млеко	2,2	6,6
			— путер	2,2	13,2
			— млеко во прав	3,3	13,2
			— меки, тврди и топени сирења	вкупно 12	
			— павлака, кисело млеко и јогурт	6,0	17,5
			— замрзнати производи од млеко	3,3	15,4
			— преработки и конзервирање на јајца		
			— храна за доенчиња и мали деца и останати млечни производи	3,3	15,4
	01306	013060	Производство на шеќер	2,0	5,0
			— меласа и резанци од шеќерна репка		
	01307		Производство на кондиторски производи:		
		013071	— чоколада: сите видови и какао производи	4,4	17,6
		013072	— бонбони и слатки	4,4	16,5
		013073	— кекс и сродни производи	4,4	16,5
		013074	Индустриски слатки	4,4	16,5
	01308	013080	Производство на билни масла и масти: сите произ. освен сурови и рафичирани растител. масти и масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка	3,3	12,2
	01309		Производство на други прехранбени производи (без доби- точна храна)		
		013091	— скроб и преработки	3,3	16,5
			— кафе пржено и мелено	2,5	10
			— мед и прер. од мед	3,3	13,2
		013099	— зачини, кавовини и останати прех. производи	3,3	16,5
0131			<b>Производство на нијалаци</b>		
	01311		Производ. на алкохол од растително потекло и алкохолни нијалаци:		
		013111	алкохол од растително потекло: — етил алкохол	6,6	18,7

1	2	3	4	5	6
		013112.	— пиво, слад, сладен екстракт	3,3	13,2
		013113	— вина	5,5	16,5
		013114	— вински дестилати, вињак и ракија од грозје и вино	6,6	18,7
		013115	— ракија од овошје	6,6	18,7
		013119	— други алкохолни пијалаци	6,6	18,7
	01312		Производство на безалкохолни пијалаци:		
		013121	освежителни пијалаци	4,4	13,2
		013122	Минерална вода	5,5	16,5
0132	01320	013200	<b>Производство на добиточна храна:</b> сите производи, вклучувајќи ја и храната за добиточна исхрана произведена во гранките 0130 и 0131	1,6	3,8
0134	01340	013400	<b>Графичка дејност:</b> сите производи		
			— дневни информативни весници		по посебни прописи
			— учебници и школски прирачници, земјод. карти, детска илустрирана литература и школ. тетр.		вкупно 10
			— книги, белетристика	6,0	14,0
			— списанија, отпечатен канцелариски прибор и сл.	5,0	13,0
0139	01390		<b>Производство на разновидни производи</b>		
		013901	— учила и фискултурни реквизити	4,0	11,0
			— канцелариски и школски прибор, моливи сите вид.	5,0	16,0
		013902	— грамофонски плочи и музички инструменти	4,0	11,0
		013903	— кибрит	5,0	11,0
		013904	— накит	5,4	16,0
		013909	— останата неспомената индустрија:		
			— детски играчки, очила	4,0	11
			— ортопедски справи и прибор	4,0	11
			— вештачко цвеќе, абажури, привезоци, перики и мрежи за коса	6,0	17
			— четки и метли	5,0	13
			— детски колички	4,0	11
			— шнајдерски кукли, кукли за излози, метални и гумени печати и сл.	4,0	11
			— отпаден материјал	3,0	10
			<b>ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО</b>		
0201			<b>Земјоделство</b>		
	02011	020110	<b>Житарици</b>		
			— жито, сите производи освен пченица, ориз и пченка	1,6	4,9
			— индустриски растенија: сите производи освен шеќер, репка, сончоглед, маслодајна репка, тутун и памук		вкупно 6
			<b>Зеленчук</b>		
			— компир и кромид	6,6	17,6
			— грав	4,6	13,2
			— друг свеж зеленчук	6,6	17,6
			— добиточни крмни билки: сите производи	1,3	3,8
			— цвеќе и украсни билки		вкупно 33
			— семе и други производи од житарици	3,5	13,2
	02012	020120	<b>Овощтарство</b>		
			— јаболка	6,6	17,6
			— јужно овошје: лимони и мандарини од домашно производство	4,0	14,0
			— овошни садници	4,4	13,2
	02013	020130	<b>Лозарство</b>		
			— сите сорти на грозје	6,6	17,6
			— лозни садници и калемии	4,4	13,2
	02014	020140	<b>Сточарство и живинарство:</b>		
			— јајца	4,4	16,5
			— пилиња еднодневни (живи)	3,0	5,0
			— други производи од сточарство	2,8	15,5
0203	02030		<b>Рибарство:</b> сите производи		
			— свежа риба		вкупно 18
			— други производи од рибарство: школки, ракови и др.	10	20
			<b>ОБЛАСТ 03 — ШУМАРСТВО</b>		
0300	03000		<b>Шумарство</b>		
			— групци, столбови и техничко дрво		вкупно 4
			— огревно дрво	3,0	8,0
			— дрвен Кумур	3,0	8,0
			— лековити растенија	4,0	15
			— печурки	4,0	15
			— останати производи од искористување на шумите	4,0	9,5

3. Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покривање на трошоците на прометот на големо од точката 2 на оваа одлука.

Стапката за покривање на трошоците на прометот во транзит е составен дел на стапката за покривање на трошоците во прометот на големо и, ако е засметана, засметаниот дел на стапката од точката 2 на оваа одлука во натамошниот промет на големо се намалува.

4. Ако прометната организација на здружен труд набави стоки непосредно од производителот или увозникот и изврши само промет на мало при формирањето на продажната цена на производите во прометот на мало, стапката за покривање на трошоците во прометот на мало од точката 2 на оваа одлука може да ги зголеми до 50% од стапките за покривање на трошоците во прометот на големо.

5. Стапката за покривање на трошоците во прометот на мало, односно на големо, се засметува на набавната цена на производите.

Под набавка на цена на производите во прометот на големо и прометот на мало, во смисла на оваа одлука, се подразбира нето-фактурната цена на добавувачот (производителот, увозничката организација, прометната организација на големо), зголемена за зависните трошоци.

6. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на производите, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурувањето на производите во транспортот, транспортното кало, крш и дефект на поризводите, посебните трошоци за пакување во транспортот за транспортот од стовариштето на купувачот до неговите продавници, односно продажни места.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само вистинските трошоци што ги имало и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, купувачот-прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и кога транспортот, натоварот и растоварот и друго ги изврши со свои средства, а најмногу до висината на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да ги утврди и пресмета вистинските зависни трошоци во моментот на извршениот промет, по исклучок тие трошоци може да ги пресмета во планираниот просечен износ или процент што ги внесува на посебна сметка на временските разграничувања, со тоа што планирањето на просечните зависни трошоци да го врши врз основа на остварените просечни зависни трошоци во претходната година, односно во претходниот пресметковен период од тековната година. Планираните просечни зависни трошоци и вистинските зависни трошоци ќе се следат најмалку секој три месеци и ќе се врши усогласување врз основа на книговодствавната евиденција, на посебни сметки на временските разграничувања, при што заложително ќе се намалат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна разлика или ќе се зголемиат за остварената негативна разлика.

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на наведените посебни сметки на временските разграничувања.

7. Прометните организации што пакуваат прехранбени производи (ситно пакување) на начин што одговара на индустријскиот начин на пакување, на цените на тие производи формирани според точка 4 и 5 од оваа одлука можат посебно да ги засметаат стварните трошоци за пакување, а најмногу до износот што во согласност со прописот го засметуваат производителските организации на здружен труд при пакувањето на тие производи.

8. Ако во прометот на големо учествуваат две прометни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стапка за покривање на трошоците во прометот на големо. Прометната организација која е прв учесник во прометот на големо е должна во фактурата, односно во испратницата посебно да искаже кој дел од пропишаната стапка го засметала, а кој дел од таа пропишана стапка преостанал за другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот број од најмногу двајца учесници во прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен труд што врши транзит и ја засметува пропишаната стапка во транзитот.

9. Не се смета како зголемување на стапката за покривање на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика меѓу постојната продажна цена на производите на залихи и продажната цена на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна ако таа разлика во цената се пресмета и се внесе на посебна сметка на временските разграничувања и може да се користи во согласност со прописот.

10. Ако производителските организации на здружен труд, во согласност со прописите, ги формираат своите продажни цени така што тие да важат како цени во продажбата на мало, односно на големо, цените ги содржат зависните трошоци (франко растоварна станица на купувачот), а учеството за покривање на трошоците на прометот содржано во тие цени го утврдуваат самостојно и спогодбено производителските организации на здружен труд и прометните организации.

11. Прометните организации можат да почнат да ги формираат цените на производите во прометот на мало односно на големо со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот и на другите одредби од оваа одлука при првата промена на цените на производителите или на цените на производите од увоз.

12. Одредбите на оваа одлука согласно се применуваат и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани), како и на другите учесници во прометот на производите од оваа одлука.

13. Се овластува претседателот на Републичкиот комитет за општгостопански работи и пазар да дава упатство за распоредување на производите од точка 2 на оваа одлука, во согласност со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/76, 52/77, 72/80 и 77/82).

14. Со парична казна од 1.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок прометната организација како прв учесник во прометот на големо, ако во фактурата односно во испратницата не искаже посебно кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го засметала, а кој дел од таа стапка му преостанува на другиот учесник во прометот (точка 8).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во прометната организација — првиот учесник во прометот на големо, со парична казна од 2.000 до 10.000 динари.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на продажните цени на мало и големо на производите од надлежност на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 16/82).

16. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-872/1  
7 јуни 1984 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Кочо Тулевски, с. р.



**294.**

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 44/77). Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија се именува Бошко Стефановски, советник во Одделението за контрола на корисници на општествени средства во Службата.

Бр. 17-879/1  
24 мај 1984 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Стојан Андов, с. р.

**295.**

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 18 април 1984 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за начинот и постапката за работа на Арбитражата при Деловната заедница „Македонија-сообраќај“ во Скопје, донесен од Собранието на Деловната заедница „Македонија-сообраќај“ во Скопје на седницата одржана на 15 април 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Деловната заедница „Македонија-сообраќај“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Работната организација Автотранспорт и сервис во Кочани поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што одделни прашања за арбитражата при Деловната заедница во определени одредби ги уредува на поинаков начин утврден во постојните прописи.

4. На расправата Судот утврди дека оспорениот Правилник е донесен од Собранието на Деловната заедница. Судот потоа, утврди дека со Правилникот се уредени начинот и постапката за работа на Арбитражата за решавање на споровите што настануваат во врска со остварувањето на правата и обврските што произлегуваат од самоуправните акти на Деловната заедница. Најпосле, Судот утврди дека во Социјалистичка Република Македонија не е донесен закон за арбитража во смисла на член 274 од Уставот на СР Македонија.

Според член 372 став 1 од Законот за здружениот труд, самоуправната спогодба за здружување во работна организација содржи и одредби за решавање на споровите од внатрешните односи (видот на споровите, составот и постапката на арбитражата или друг облик за нивно решавање).

Судот смета дека со самоуправната спогодба за здружување на организациите на здружениот труд во деловна заедница се уредуваат и прашањата во врска со составот и постапката пред арбитражата при деловната заедница. Оваа самоуправна спогодба, пак, работниците во здружените организации ја усвојуваат со референдум. Според тоа, органите на уп-

равување на деловната заедница не се овластени да ги уредуваат со свој општ акт прашањата во врска со составот и постапката пред арбитражата при деловната заедница.

Со оглед на тоа што прашањата во врска со составот и постапката пред арбитражата при Деловната заедница „Македонија-сообраќај“ — Скопје се уредени со оспорениот Правилник, што го донело Собранието на оваа деловна заедница, наместо со самоуправната спогодба за здружување на организациите на здружениот труд во таа заедница усвоена од работниците на овие организации со референдум, Судот утврди дека овој правилник е во спротивност со член 372 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 94/83  
18 април 1984 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

**296.**

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 април 1984 година, донесе

**ОДЛУКА**

1. СЕ УКИНУВААТ член 54 од Статутот на Републичката заедница на насоченото образование, донесен на 12 октомври 1978 година, Одлуката за утврдување на личните доходи и другите примања на секретарот и заменикот секретар на означената Заедница, донесена од Собранието на Заедницата на 24 декември 1979 година и Одлуката за утврдување на личните доходи и другите примања на помошниците секретари на Заедницата, донесена од Советот на Работната заедница на Стручната служба на 23 ноември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Републичката заедница на насоченото образование во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 15/84 од 7 март 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 54 од Статутот и на одлуките означени во точка 1 од оваа одлука.

Постапката е поведена затоа што секретарот, заменикот на секретарот и помошниците на секретарот на Заедницата се претврдени како функционери и личниот доход им се определува според коефициент, а не според основи и мерила утврдени од работниците со референдум, што не е во согласност со Уставот на СР Македонија и е во спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека со Одлука донесена од Собранието на Републичката заедница на насоченото образование е утврден начинот за определување на личниот доход на секретарот на Заедницата и на заменикот на секретарот. Во оваа одлука е предвидено дека именуваните лица од Собранието на Заедницата остваруваат личен доход во месечен износ според коефициент што се применува за именуваните лица во републичките органи на управата. Понатаму, Судот утврди дека со Одлука на Советот на работната заедница на Заедницата е утврдено на ист начин како за секретарот и заменикот, да се определува и личниот доход на помошниците на секретарот. Во однос, Судот утврди дека основ за донесување на оспорените одлуки е член 54 од Статутот на Заедницата, во кој е предвидено дека секретарот и заменикот на секретарот ги именува Собранието

на заедницата и им утврдува личен доход, а на помошниците секретари личниот доход им го утврдува Советот на работната заедница на стручната служба.

5. Со Уставот на СР Македонија и со соодветниот закон, секретарот на Самоуправната интересна заедница не е предвиден како орган на Заедницата. Иако него го именува Собранието на самоуправната интересна заедница, тој всушност е раководител на работната заедница која врши работи за самоуправната интересна заедница.

Според член 408 став 2 од Законот за здружениот труд, на работните заедници во самоуправните интересни заедници се однесуваат одредбите на овој закон што важат за работните заедници во организациите на здружениот труд, ако со закон не е поинаку определено. Според член 545 во врска со член 508 од означениот закон, раководителот на работната заедница заснова работен однос во таа работна заедница и во неа ги остварува правата, обврските и одговорностите кои произлегуваат од работниот однос. Распределбата, пак, на средствата за лични доходи на работниците во работната заедница, согласно член 542 во врска со член 463 од Законот за здружениот труд, се врши според основи и мерила утврдени во самоуправниот општ акт, што тие го донесуваат со референдум.

Со оглед на означените одредби од Законот за здружениот труд и со оглед на тоа што со закон не е поинаку определено, Судот смета дека личните доходи на секретарите на нивните заменици и помошници во самоуправните интересни заедници треба да се утврдуваат според основи и мерила што треба да ги донесат работниците во работните заедници со референдум, а не според коефициенти и критериуми определени од Собранието на заедницата односно од советот на работната заедница.

Со оглед на тоа што во член 54 од означениот Статут и во оспорените одлуки се определени личните доходи на секретарот, заменикот и помошниците на секретарот на Заедницата на поинаков начин и од други органи, а не непосредно од работниците во работната заедница. Судот утврди дека оспорениот член од Статутот и оспорените одлуки се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 15/84

13 април 1984 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## 297.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 alineја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 мај 1984 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи во Работната заедница „Заеднички служби“ во Текстилната работна организација „Карпош“ во Крива Паланка, донесен од работниците со референдум на 4 јануари 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница „Заеднички служби“ во Текстилната работна организација „Карпош“ во Крива Паланка на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот работите и работните задачи во Табеларниот преглед се вреднувани со вкупен број на бодови, без притоа тие бодови да бидат расчленети по предвидените основи. Понатаму,

се наведува дека во делот кој се однесува за Секторот за одржување и енергетика за вршење на работи и работни задачи одговорен машинбравар и машинбравар I и II, одговорен металостругар, металостругар I и II, одговорен фрезач и фрезач I и II, одговорен електричар за ивер и снук, за доработка и фарбара и за енергетика и плив е предвидено иста стручна подготовка (ВКВ) и овие работи и работни задачи се со различен број на бодови, иако според актот за систематизација се систематизирани како посебни работи и работни задачи, а нивниот опис и попис е со иста содржина.

4. На седницата Судот утврди дека во член 6 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и надоместоци и други лични примања вреднувањето на работите и работните задачи се врши по основите сложеност, одговорност и услови за работа. Меѓутоа, Судот понатаму утврди дека Правилникот не содржи мерила за распределба на средствата за лични доходи по утврдените основи и дека за сите работници аконтацијата на личниот доход е определена во фиксен износ на бодови во Табеларниот преглед кој е составен дел на Правилникот за основите и мерилата.

5. Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределбата на средствата за лични доходи. Тие основи и мерила, согласно член 463 од Законот за здружениот труд, работниците ги донесуваат со референдум.

Со оглед на тоа што во Табеларниот преглед не се утврдени мерила по предвидените основи, Судот утврди дека оспорениот акт не е во согласност со став 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија односно дека е во спротивност со член 127 од Законот за здружениот труд.

По однос на наводот на предлагачот дека во делот од Табеларниот преглед, кој се однесува на секторот за одржување и енергетика, за вреднување на работите и работните задачи одговорен машинбравар, машинбравар I и II, одговорен металостругар, металостругар I и II, одговорен фрезач, фрезач I и II, одговорен електричар за ивер и снук, одговорен електричар за доработка и фарбара, одговорен електричар за енергетика и плив, е предвидена иста стручна подготовка, а овие работи и работни задачи се вреднувани со различен број на бодови, притоа, Судот утврди дека наведените работи и работни задачи во актот за систематизација се систематизирани како посебни работи и работни задачи и нивниот опис и попис е со различна содржина, односно за одговорните работни места се предвидени и други работни задачи, што значи дека овие работници вршат различни работи и работни задачи. Со оглед на тоа што работниците распоредени на означените работи и работни задачи, според актот за систематизација, вршат различни работи и работни задачи. Судот утврди дека, согласно уставното начело на распределба според трудот изразено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, наводот во предлогот на Основниот суд на здружениот труд не е основан. Ова затоа што во зависност од обемот и сложеноста на работите и работните задачи се утврдува и бројот на бодовите, односно мерилата за распределба на средствата за лични доходи што е во согласност со уставното начело на распределба според трудот. Поради тоа за овие работи и работни задачи во Табеларниот преглед постои различен вкупен број на бодови, со тоа што и за нив ќе треба да се утврдат мерила по предвидените основи.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 81/84

4 мај 1984 година на Уставниот суд на Македонија,  
Скопје

Претседател

Д-р Владимир Митков, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Во овој суд е заведен спор за утврдување на право на сопственост по тужбата на тужителот Мемеди Кадри од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 61, против тужените Сефери Сабедин од с. Вртекица, Зекири Сефер од с. Вртекица, а сега иселени во Турција со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 7.000,00 динари.

Се повикуваат тужените Сефери Сабедин и Зекири Сефер, двајцата од с. Вртекица, да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена ќе бидат застапувани од привремен старател.

Од Општинскиот суд во Скопје II — Скопје, П. бр. 1530/84. (88)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за утврдување право на сопственост и понизување на договор за купопродажба по тужбата на тужителите Дара и Љубе Игњатовски од село Богомила — Титоввелешко, против тужениот Селим Красниќи, Даут Рогачи, двајцата со стан на ул. „Коле Канински“ бр. 46 и Стојан Славковски од с. Богомила — титоввелешко, а сега во Австралија со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 300.000,00 динари.

Се повикува тужениот Стојан Славковски да се јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе го застапува неговите интереси во предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. бр. 1826/83. (89)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води вон-процесна постапка за докажување смртта на лицето Фимка Веланова, бивша од с. Гарван.

Се повикува лицето Фимка Веланова од с. Гарван, во колку е жива, да се јави во Општинскиот суд во Радовиш, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или во судот да се јави секој кој истата ја познава.

Доколку именуваната не се јави во Судот ниту пак се јават други лица кои го познавале тоа лице судот, по истекот на рокот, ќе ја утврди смртта на Фимка Веланова, од с. Гарван.

Од Општинскиот суд во Радовиш, Р. бр. 89/84. (90)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Зулбеари Сакип од Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 90 против тужената Зулбеари Рабије од с. Групчин, сега со непознато место на живеење во Данска.

Се повикува тужената Зулбеари Рабије од с. Групчин да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката за развод на брак, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, на тужената судот ќе ѝ постави старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 939/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнење на договор за купопродажба по тужбата на Михајловски Костадин од Тетово и други, против Михајловски Атанас од с. Вратница.

Се повикува тужениот Михајловски Атанас од с. Вратница, а сега со непозната адреса во САД, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник.

Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 746/84.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „Јелак“ од Тетово, ООЗТ „Лешница“ против тужениот Алија Меди Илми од с. Добарце, на работа во Белград со непозната адреса.

Се повикува тужениот Алија Меди Илми од с. Добарце да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 438/84.

### ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Рл. бр. 2/84 од 23. V 1984 година, врз основа на Одлуката на Собранието на општината Центар — Скопје, бр. 08-888 за отворање постапка за редовна ликвидација над ЗЗ „Пчиња“ — ООЗТ „Пром-кооп“ — Скопје, а сега Работна организација за трговија на прехранбени и непрехранбени производи „Избор“ Скопје, спроведува постапка за редовна ликвидација над оваа организација.

За ликвидационен управител е назначен Веле Георгиевски од Скопје, булевар „Октомвриска револуција“ бр. 10, влез II, стан бр. 12.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет во два примерока со докази.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата од доверителите на ден 11. VII 1984 год. со почеток во 8 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (205)

### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Сообраќајна дозвола ТЕ 203-90 на име Џемал Мурати, ул. „Ј. Сандански“ бр. 98, Тетово (3044)  
Возачка дозвола издадена од СВР Тетово на име Џемал Мурати, ул. „Ј. Сандански“ бр. 98, Тетово. (3045)

Одобрение за превозник бр. 15-1972-40 на име Џемал Мурати, ул. „Ј. Сандански“ бр. 98, Тетово. Воена книшка на име Незир Пајазити, ул. „Б. Миладиновици“ бр. 25, Тетово. (3047)

Сертификат бр. 0209384 од 19. IV 1983 год. на износ од 129.000,00 динари, издаден од Ауто куќа „Застава“, ООЗТ — Скопје на име Софија Шпољар, Скопје. (3062)

Воена книшка на име Мемиси Шефкет, Куманово. (3036)

- Возачка дозвола на име Благој Гичев, с. Злетово, Пробиштип. (3078)
- Воена книшка на име Османи Шенур, ул. „Браќа Рибар“ бр. 125, Куманово. (3090)
- Сертификат со претплатнички број 0209977-8, на износ од 245.000,00 динари од 1. 11. 1983 година, издаден од Аутобанка — Крагуевац на име Роштанковски Александар, с. Цапари, Битола. (3158)
- Сообраќајна дозвола ТЕ 32494 на име Сакип Шабани, с. Г. Речица, Тетово. (3181)
- Свидетелства за завршена I и II година издадено од Средното медицинско училиште — Штип на име Ивка Лазаровска, с. Злетово. (3244)
- Воена книшка на име Арун Зекири, од с. Добраште — Тетово. (3271)
- Возачка дозвола бр. 6815, издадена од СВР Гостивар на име Шабан Селими од с. Балиндол, Гостивар. (3277)
- Сообраќајна дозвола ТЕ 363-84 на име Осман Османи, ул. „С. Пинџур“ бр. 85, Гостивар. (3278)
- Возачка дозвола на име Осман Османи, ул. „С. Пинџур“ бр. 85, Гостивар. (3279)
- Воена книшка на име Манаско Костадиновски, ул. „Никола Карев“ бр. 10, Делчево. (3285)
- Штедна книшка на име Тодор Стефанов, ул. „Трст“ бр. 14, Штип. (3319)
- Свидетелство на име Христина Тодоровска, Гостивар. (5691)
- Свидетелство на име Трендафиљка Силјановска, Гостивар. (5692)
- Свидетелство за III година на име Муазим Рашадин, Гостивар. (5693)
- Свидетелство на име Слободан Новески, Гостивар. (5694)
- Свидетелство за I година на име Салија Абдулхади, Гостивар. (5695)
- Свидетелство за VIII одделение на име Енвер Зази, Гостивар. (5696)
- Свидетелства од I до IV година на име Лидија Хациева, Штип. (5697)
- Здравствена легитимација на име Зоран Андов, Штип. (5698)
- Здравствена легитимација на име Емил Андов, Штип. (5699)
- Свидетелство на име Виктор Здравков, Кочани. (5700)
- Свидетелство на име Боге Костовски, Кочани. (5701)
- Свидетелство за I клас на име Здравко Ефтимов, Врњача. (5703)
- Свидетелство за II година на име Станка Горѓева, Врњача. (5704)
- Диплома на име Сашо Давитков, Пробиштип. (5705)
- Свидетелство за I година на име Зоран Илиевски, Кр. Паланка. (5706)
- Свидетелство за II година на име Зоран Илиевски, Кр. Паланка. (5707)
- Свидетелство за VIII одделение на име Адила Садиковиќ, Прилеп. (5708)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бајрам Зејнеловиќ, Прилеп. (5709)
- Свидетелство на име Љупчо Петанчески, Прилеп. (5710)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Фејзи Реџеџи, Куманово. (5711)
- Диплома на име Дејан Стефановски, Куманово. (5712)
- Диплома на име Ремзи Шерифи, Куманово. (5713)
- Здравствена легитимација на име Кристина Марковска, Куманово. (5715)
- Свидетелство за завршен испит на име Бобан Тодоровски, Куманово. (5716)
- Свидетелства за III и IV одделение на име Бобан Тодоровски, Куманово. (5717)
- Свидетелство за IV година на име Атанасовски Тоше, Куманово. (5718)
- Свидетелство за VIII одделение на име Слаѓана Трајковска, Куманово. (5719)
- Здравствена легитимација на име Љиљана Исени, Куманово. (5720)
- Диплома на име Томе Атанасовски, Куманово. (5721)
- Свидетелство за II година на име Јонуз Исени, Куманово. (5722)
- Свидетелства за I и II година на име Виолета Огњеновска, Куманово. (5723)
- Свидетелства за III и IV година на име Стојне Крстеска, с. Баратлија, Кр. Паланка. (5724)
- Свидетелство за I година на име Спиркова Розинка, Т. Велес. (5725)
- Свидетелство за VIII одделение на име Вејтула Фетаи, Тетово. (5729)
- Здравствена легитимација на име Шеип Ејули, Тетово. (5730)
- Лична карта на име Дрита Бајрами, Тетово. (5731)
- Свидетелство за I година на име Бесим Сулејмани, Тетово. (5732)
- Свидетелство за I година на име Хикмет Есади, Тетово. (5733)
- Свидетелства за III и IV година и диплома на име Ирфан Абдулахи, Тетово. (5734)
- Ученичка книшка на име Јованка Валческа, Тетово. (5735)
- Здравствена легитимација на име Целал Јусуфи, Тетово. (5736)
- Свидетелство за I година на име Даут Весели, Тетово. (5737)
- Свидетелство за I година на име Таџедин Пајазити, Тетово. (5738)
- Свидетелство за VIII одделение на име Слободан Томовски, Тетово. (5739)
- Здравствена легитимација на име Добринка Трајковска, Штип. (5740)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ленче Петрова, Радовиш. (5741)
- Воена книшка на име Лазо Лазовски, Скопје. (5742)
- Индекс на име Селим Ајети, Скопје. (5743)
- Пасош бр. МА 940 692 на име Наима Цупевска, Берово. (5744)
- Свидетелство за VIII одделение на име Идаега Фејзулаку, Горче Петров. (5745)
- Свидетелство за II година на име Никола Ристески, Прилеп. (5746)
- Свидетелство за I година на име Славица Василеска, Прилеп. (5747)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фелида Хајровиќ, Прилеп. (5748)
- Свидетелство на име Снежана Спиркоска, Прилеп. (5749)
- Свидетелство за I година на име Марин Вагадински, Кочани. (5750)
- Свидетелство за VIII одделение на име Макфире Пѓаќај, Скопје. (5751)
- Здравствена легитимација на име Илка Петреска, Прилеп. (5752)
- Свидетелство за IV година на име Павлина Конеска, Прилеп. (5753)
- Свидетелство за VIII одделение на име Авдија Каришиќ, Прилеп. (5754)
- Свидетелство за I година на име Пецо Ристески, Прилеп. (5757)
- Работна книшка на име Кананзија Алилоски, Прилеп. (5758)
- Свидетелство за II година на име Сафет Папиќ, Прилеп. (5759)
- Свидетелство за VIII одделение на име Војо Јорданов, Куманово. (5760)
- Свидетелство за I година на име Марјан Петмани, Куманово. (5762)
- Здравствена легитимација на име Нусрет Мететовиќ, Куманово. (5763)
- Свидетелство на име Мустафа Алили, Куманово. (5764)
- Свидетелства за I и II година на име Снежана Јовановиќ, Куманово. (5765)
- Работна книшка на име Боривоје Николовски, Куманово. (5766)
- Свидетелство за I година на име Али Сулејмани, Куманово. (5767)
- Свидетелство на име Љиљана Илиевска, Куманово. (5769)
- Свидетелство за I година на име Жаклина Јанковска, Куманово. (5770)

- Свидетелство за I клас на име Вердијана Цветковска, Куманово. (5771)
- Здравствена легитимација на име Виолета Петковиќ, Куманово. (5772)
- Свидетелство за I година на име Јашар Бегит, Куманово. (5773)
- Свидетелство за IV одделение на име Деса Георгиевска, Кратово. (5774)
- Здравствена легитимација на име Лозана Анлегова, Кратово. (5775)
- Свидетелство за IV клас на име Вера Арсова, Кратово. (5776)
- Свидетелство за II и III година на име Весна Јолдашева, Т. Велес. (5778)
- Свидетелство за III година на име Најдова Јасминка, Титов Велес. (5779)
- Свидетелство за IV година на име Најдова Јасминка, Титов Велес. (5780)
- Диплома на име Најдова Јасминка, Титов Велес. (5781)
- Свидетелство на име Рајна Зафирова, Титов Велес. (5782)
- Свидетелство на име Ариф Абдиу, Тетово. (5783)
- Свидетелство за VIII одделение на име Емине Даути, Тетово. (5784)
- Свидетелство за VII одделение на име Ислам Шабани, Тетово. (5785)
- Свидетелство за V одделение на име Акиф Ислами, Тетово. (5786)
- Свидетелство за I година на име Флорина Скендери, Тетово. (5787)
- Свидетелства од I до IV клас на име Фуат Касини, Тетово. (5788)
- Свидетелства од I до IV година и за завршен испит на име Зејдула Јусуфи, Тетово. (5789)
- Свидетелство на име Елизабета Тоговска, Тетово. (5790)
- Свидетелство на име Ембарли Мислими, Тетово. (5791)
- Одобрение бр. 13-5304 на име Веби Етами, Тетово. (5792)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исмаилаќи Рамадани, Тетово. (5793)
- Лична карта на име Таип Дењали, Тетово. (5794)
- Свидетелство за II година на име Гзиме Хаипи, Тетово. (5795)
- Свидетелство за II година на име Грозде Трпеноски, Тетово. (5796)
- Здравствена легитимација на име Ганија Рамиз, Тетово. (5797)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Саме Шабани, Тетово. (5798)
- Здравствена легитимација на име Осман Емињи, Тетово. (5799)
- Свидетелство за II година на име Веби Сејдини, Гостивар. (5800)
- Свидетелство за II година на име Реџепали Салиу, Гостивар. (5801)
- Свидетелства од I до IV година на име Снежана Христовска, Гостивар. (5802)
- Свидетелство на име Спасен Василевски, Гостивар. (5803)
- Здравствена легитимација на име Нада Маркова, Штип. (5804)
- Здравствена легитимација на име Ангел Петешев, Штип. (5805)
- Здравствена легитимација на име Милојка Крстева, Штип. (5806)
- Здравствена легитимација на име Кирчо Манасиевски, Штип. (5807)
- Здравствена легитимација на име Галија Тошев, Штип. (5808)
- Свидетелства за I и II година на име Елена Точевска, Штип. (5809)
- Свидетелства за II и III година на име Даринка Шерова, Штип. (5810)
- Здравствена легитимација на име Костанца Јанкова, Штип. (5811)
- Здравствена легитимација на име Павлина Војчева, Штип. (5812)
- Свидетелство на име Лидија Бојкова, Кочани. (5819)
- Свидетелство на име Влатко Јорданов, Кочани. (5819)
- Свидетелство за I година на име Митко Атанасовски, Кочани. (5817)
- Работна книшка на име Мирче Каров, Кочани. (5819)
- Свидетелства за I и II година на име Јордан Миланов, Винаца. (5820)
- Здравствена легитимација на име Есат Асанов, Винаца. (5820)
- Здравствена легитимација на име Милчо Вељановски, Скопје. (5821)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бојанка Мухамед, с. Студеничани. (5822)
- Свидетелство за II година на име Стеван Петрески, Прилеп. (5823)
- Свидетелство за II година на име Драган Мартиноски, Прилеп. (5824)
- Свидетелства за I, II, III година на име Мирјана Гудеска, Прилеп. (5845)
- Диплома на име Ахмед Ристески, Прилеп. (5826)
- Работна книшка на име Драган Чурукоски, Прилеп. (5827)
- Здравствена легитимација на име Ивица Спиоровски, Куманово. (5828)
- Свидетелство за IV година на име Асан Хасани, Куманово. (5829)
- Диплома на име Асан Хасани, Куманово. (5830)
- Диплома на име Зоран Алексовски, Куманово. (5832)
- Свидетелство за I година на име Сузана Спасовска, Куманово. (5832)
- Здравствена легитимација на име Лигрије Бајрами, Куманово. (5833)
- Свидетелство на име Снежана Ристиќ, Куманово. (5836)
- Свидетелство за VI одделение на име Муарем Азири, Куманово. (5836)
- Здравствена легитимација на име Стана Јазарева, Кратово. (5837)
- Свидетелство за I година на име Блашка Атова, Кратово. (5838)
- Свидетелство на име Несторовска Охрида, Кавадарци. (5839)
- Свидетелство за I година на име Десанка Јовановска, Т. Велес. (5840)
- Свидетелство за VII одделение на име Минице Дути, Тетово. (5842)
- Свидетелство за II клас на име Емир Оломани, Гостивар. (5843)
- Свидетелство за III година на име Џеват Селимовски, Гостивар. (5844)
- Работна книшка на име Вафтијар Ајдини, Гостивар. (5845)
- Свидетелство за I година на име Душка Ѓоргиевска, Гостивар. (5846)
- Книшка на име Стојан Настески, Гостивар. (5846)
- Здравствена легитимација на име Мирјана Ристова, Штип. (5848)
- Здравствена легитимација на име Руса Ордевска, Куманово. (5911)
- Свидетелство за I година на име Исмаил Емињи, Куманово. (5912)
- Свидетелство за I година на име Ѓзем Азизи, Куманово. (5913)
- Здравствена легитимација на име Јованка Златановска, Куманово. (5914)
- Работна книшка на име Гојчо Гроздановски, Куманово. (5915)
- Свидетелство на име Сузана Горик, Куманово. (5917)
- Здравствена легитимација на име Зија Ганија, Куманово. (5917)
- Здравствена легитимација на име Зера Галији, Куманово. (5918)
- Здравствена легитимација на име Рејхан Ганији, Куманово. (5919)
- Здравствена легитимација на име Фејзи Ганији, Куманово. (5920)
- Книшка на име Заин Фејзула, Куманово. (5920)
- Здравствена легитимација на име Драгица Денковска, Куманово. (5422)
- Здравствена легитимација на име Фросина Кипријановска, Куманово. (5423)

- Свидетелство за I година на име Арун Бекири, Куманово. (5425)
- Здравствена легитимација на име Јорданка Стојановска, Куманово. (5926)
- Здравствена легитимација на име Борис Христовски, Куманово. (5927)
- Диплома на име Бајрам Алани, Куманово. (5929)
- Здравствена легитимација на име Драги Јовановски, Куманово. (5929)
- Книшка на име Цемаљедин Делипи, Куманово. (5931)
- Свидетелство за IV година на име Сабри Зекири, Куманово. (5931)
- Диплома на име Сабри Зекири, Куманово. (5933)
- Здравствена легитимација на име Кани Селми, Куманово. (5933)
- Здравствена легитимација на име Петар Ланг, Куманово. (5934)
- Диплома на име Неџарије Акифи, Куманово. (5936)
- Здравствена легитимација на име Тони Лазаревски, Кратово. (5936)
- Свидетелство за I и II клас на име Цвет Селимовски, Дебар. (5937)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цветковски Мице, с. Дреново, Македонски Брод. (5939)
- Свидетелство за VIII одделение на име Апостоловски, Младен, с. Сланско, Македонски Брод. (5940)
- Свидетелство од I клас на име Костова Тања, Т. Велес. (5940)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бачевац Менсур, с. Оризари Т. Велес. (5941)
- Свидетелство на име Зоран Николовски, Т. Велес. (5942)
- Свидетелство за VIII одделение на име Исмаил Куртиши, Тетово. (5943)
- Здравствена легитимација на име Салие Мустафи, Тетово. (5944)
- Свидетелства за VII и VIII одделение на име Ислам Рамадани, Тетово. (5945)
- Лична карта на име Салие Мустафи Тетово. (5945)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шефает Емини, Тетово. (5947)
- Свидетелство за IV одделение на име Али Зекири, Тетово. (5948)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алинадер Ибраими, Гостивар. (5949)
- Здравствена легитимација на име Мице Гиновски, Штип. (5950)
- Здравствена легитимација на име Марика Николова, Штип. (5951)
- Работна книшка на име Бајрам Сали, Скопје. (5953)
- Здравствена легитимација на име Вера Петровиќ, Скопје. (5953)
- Свидетелство за завршен испит на име Шанаси Абдулахи, Куманово. (5954)
- Свидетелство за завршен испит на име Рами Емини, Куманово. (5955)
- Свидетелство за I година на име Жарко Талески, Прилеп. (5956)
- Лична карта на име Зекирија Алији, Куманово. (5957)
- Здравствена легитимација на име Миле Трајановски, Куманово. (5958)
- Здравствена легитимација на име Бобан Трајковски, Куманово. (5959)
- Свидетелство за III година на име Зоран Кипријановски, Куманово. (5960)
- Здравствена легитимација на име Ферат Шабани, Куманово. (5961)
- Здравствена легитимација на име Бајрам Шабани, Куманово. (5962)
- Здравствена легитимација на име Шадије Шабани, Куманово. (5963)
- Здравствена легитимација на име Седат Шабани, Куманово. (5964)
- Здравствена легитимација на Афродита Јошарова, Куманово. (5966)
- Здравствена легитимација на име Лимонка Милева, Штип. (5849)
- Здравствена легитимација на име Магда Обрадов, Штип. (5850)
- Здравствена легитимација на име Славица Урошевиќ, Штип. (5851)
- Свидетелства од I до IV година и за завршен испит на име Павлина Козовска, Берово. (5852)
- Диплома на име Муса Салиу, Скопје. (5854)
- Свидетелство на име Злате Атанасовски, Битола. (5855)
- Свидетелство за VIII одделение на име Хилмо Броман, Прилеп. (5856)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драги Ралешоски, Прилеп. (5857)
- Свидетелство за II година на име Зоран Чулев, Демир Капија. (5858)
- Свидетелство за III одделение на име Гоко Чулев, Демир Капија. (5859)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре Стојанов, Демир Капија. (5860)
- Свидетелство на име Стана Стојковиќ, Демир Капија. (5861)
- Свидетелство за VIII одделение на име Таип Бешири, Тетово. (5862)
- Свидетелство за III одделение на име Фатмире Беџети, Тетово. (5863)
- Свидетелство на име Авдуш Сали, Тетово. (5864)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гафур Гафури, Тетово. (5865)
- Работна книшка на име Ангелика Момировиќ, Тетово. (5866)
- Здравствена легитимација на име Станка Филипова, Штип. (5867)
- Свидетелство за IV одделение на име Марјанчо Петров, Кочани. (5868)
- Свидетелство за II одделение на име Драги Паунов, Кочани. (5869)
- Свидетелство на име Јорданчо Анчев, Кочани. (5870)
- Свидетелство за VIII одделение на име Васе Манасиев, Кочани. (5871)
- Свидетелство за I година на име Снежана Величкова, Кочани. (5872)
- Свидетелство за I година на име Зоранчо Ефтимов, Винаца. (5873)
- Здравствена легитимација на име Стојмир Велков, Винаца. (5874)
- Свидетелство на име Слободанка Златкова, Винаца. (5875)
- Здравствена легитимација на име Борјана Јованова, Винаца. (5876)
- Здравствена легитимација на име Димитар Ѓоргиев, Винаца. (5877)
- Здравствена легитимација на име Трајан Ѓоргиев, Винаца. (5878)
- Свидетелство за I клас на име Гулен Неџипова, Винаца. (5879)
- Здравствена легитимација на име Васко Ангелов, Винаца. (5880)
- Свидетелство за VIII одделение на име Денче Коцев, Радовиш. (5881)
- Книшка на име Валентина Дончевска, Радовиш. (5882)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојановска Весна, Скопје. (5883)
- Ученичка книшка на име Бежоска Лилјана, Македонски Брод. (5884)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гиноска Благоица, Македонски Брод. (5885)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Аслан Латифи, Тетово. (5886)
- Здравствена легитимација на име Светлана Јандриеска, Тетово. (5887)
- Свидетелство за III одделение на име Бобан Каранфилоски, Гостивар. (5888)
- Свидетелства од I до III година и диплома на име Ислам Аруни, Гостивар. (5889)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бафти Исеини, Гостивар. (5890)
- Уверение за прва помош на име Фекри Незари, Гостивар. (5891)
- Работна книшка на име Адил Исмаили, Гостивар. (5892)